

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

---



**ПРОПОЗИЦИИ**

за натпреварување во Првата женска фудбалска лига за  
натпреварувачката 2020/2021 година

---

Скопје, август 2020 година

Врз основа на член 110 став 3 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Одборот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 07.08.2020 година, донесе:

**ПРОПОЗИЦИИ**  
**ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВАТА ЖЕНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЗА**  
**НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2020/2021 ГОДИНА**  
**(консолидиран текст УО 02.10.20)**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Со натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига раководи Комисијата за женски фудбал на ФФМ определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Под фудбалер во рамките на овие Пропозиции се подразбира играч од женски род кој учествува во натпреварувањето на Првата женска фудбалска лига.

**Член 2**

Во натпреварувачката 2020/2021 година натпреварувањето во женски фудбал се одвива во еден степен.

Во натпреварувањето учествуваат женските екипи на најмалку 6 (шест) а најмногу 16 (шеснаесет) фудбалски клуба освен ако со одлука на УО на ФФМ не се уреди поинаку.

Списокот на клубови учесници е составен дел од овие Пропозиции.

**Член 3**

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во 2 (два) круга.

За натпреварување во женска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Главниот судија на натпреварот согласно Правилата на фудбалска игра може да врши надоместување на време.

**Член 4**

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето - Комисијата за женски фудбал на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија пред отпочнување на есенскиот дел од првенството согласно Правилникот за натпреварување на ФФМ.

Доколку првенството е засегнато од последиците на пандемијата со Ковид 19, во понатамошниот текст само Ковид, Комисијата за женски фудбал може да прави измени во календарот на натпреварување.

Клуб може да побара одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид само доколку се утврди дека од вкупниот број на регистрирани фудбалери на клубот кои имаат право на настап за сениорската екипа, од причини поврзани со Ковид на натпреварот можат да настапат помалку од 11 фудбалери.

Доколку бројот на клубови кои бараат одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид во едно коло изнесува повеќе од 2, Комисијата за натпревари го поместува одигрувањето на колото за нареден прифатлив термин.

Одложените натпревари во есенскиот дел од првенството од причини поврзани со Ковид, се одигруваат на прв нареден можен датум.

Одложените натпревари во пролетниот дел од првенството од причини поврзани со Ковид, се одигруваат пред одигрување на наредното коло по распоред.

#### **Член 5**

Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига за натпреварувачката 20120/2021 година согласно календарот на натпреварување започнува на 15/16.08.2020 година, освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

#### **Член 6**

За организација на натпревар во Првата женска фудбалска лига одговорен е клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

#### **Член 6а**

Пред, за време и по завршување на натпреварот, клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска да се придржуваат на Протоколот за спроведување на мерки за заштита од "Covid-19", во понатамошниот текст само Протокол.

Протоколот е составен дел на овие Пропозиции.

#### **Член 7**

Клубот домаќин во Првата женска фудбалска лига е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за натпревари и Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреп) до Комисијата за женски фудбал на ФФМ да достават известување за користење на терен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Теренот дефиниран во претходниот став треба да биде примен од надлежното тело за инфраструктура на ФФМ.

Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата за женски фудбал на ФФМ одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен.

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин, доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

#### **Член 8**

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- на сите натпревари, пред, за време и по натпреварот да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца.
- да обезбеди функционален апарат за мерење на температура и лице кое ќе има обврска за одговорно мерење на телесната температура;
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош;
- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила;
- да обезбеди присуство на редарска служба;

- да назначи комесар за безбедност;

При исполнување на обврските кои произлегуваат од оваа одредба, клубот домаќин има обврска да го прати Протоколот.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1, 2 и 3 од овој член натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

#### **Член 8а**

Активностите кои клубот домаќин има обврска да ги превземе согласно член 9,10,11 и 12 од овие Пропозиции, треба да ги усогласи и ги превзема согласно мерките за заштита предвидени во Протоколот .

#### **Член 9**

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно против клубот се поведува постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош;
- да обезбеди присуство на комесар за безбедност;
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- да изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски услови;
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди лице ( комет администратор) кое ќе го состави записникот .

Клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска за сите фудбалери на записник да имаат важечки лекарски преглед;

#### **Член 10**

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
- Судиите
- Делегат
- Записничар (комет администратор)
- Ополномоштени преставници на двата клуба
- Лекари на двете екипи заведени во записникот
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
- Шефови на стручни штабови на двете екипи
- Тренери на двете екипи заведени во записникот
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
- Економите на двете екипи
- Претставници на МВР по процена на делегатот
- Комесар за безбедност по процена на делегатот

- две технички лица ( електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

#### **Член 11**

Во оградениот дел од теренот е дозволено присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- лица задолжени за медицински носилки,
- спикер за разглас,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

#### **Член 12**

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време.
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

### **ЗАПИСНИК**

#### **Член 13**

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот-контролор на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите со примена на мерките за заштита наведени во Протоколот.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од комет администраторот на клубот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата во записникот утврдува дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, а делегатот дава осврт на организацијата и случувањата на натпреварот.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски и истиот го испрати по e-mail до Комисијата за женски фудбал на ФФМ веднаш по завршување на натпреварот.

## СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

### Член 14

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите;
- го предава составот на екипата, спортските легитимации на фудбалерите и изјавите за одговорност наведени во Протоколот на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти;
- извршува и други обврски зададени од делегатот-контролор во насока на непричесто одигрување на натпреварот.

### Член 15

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со Правилата на фудбалска игра.

### Член 16

За натпреварите кои се одигруваат во Првата женска фудбалска лига , судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на ФФМ.

За натпреварите кои се одигруваат во Првата женска фудбалска лига контролорот има функција и на делегат.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Во вршењето на судиската и контролорска должност ,судиите и контролорите имаат обврска да ги почитуваат мерките уредени со Протоколот.

### Член 17

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и , физиотерапевт.

Клубот доставува барање до Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ за издавање на дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната сезона.

За водење на соодветната екипа во женски фудбал, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има УЕФА Б лиценца а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во женски фудбал.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, од клупата за резервни фудбалери во исто време не може повеќе од едно лице да дава напатствија.

Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.

Доколку последиците од Ковид го засегнуваат стручниот штаб на екипата, на начин што став 5 од овој член не може да се примени и екипата останува без шеф на стручен штаб, клубот бара одобрение од Тренерскиот одбор на ФФМ за привремена дозвола за работа и на друг тренер.

Привремената дозвола за работа на друг тренер се издава за времетраењето на спреченоста на шефот на стручниот штаб или помошникот од став 5 на овој член согласно минимум критериуми кои ги изготвува Тренерскиот одбор на ФФМ.

### **Член 18**

Делегатот- контролор го одредува Судискиот одбор на ФФМ.

Делегатот- контролор на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

### **Член 18a**

Службените лица , наведени во овие Пропозиции , своите права и должности ќе ги обавуваат согласно Протоколот за заштита од Ковид.

### **Член 19**

Делегатот- контролор ги има следните правата и обврски:

- да биде присутен при спроведување на мерките за заштита од Протоколот кои се однесуваат на мерење на температура на сите учесници наведени во т.4.2 во Протоколот и ги евидентира учесниците кои имаат покачена телесна температура во делегатскиот извештај;
- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутна лекарска екипа и возило за итна медицинска помош,
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци да направи обид домаќинот да ги отстрани до почетокот на натпреварот во спротивно истите да ги евидентира во записник или делегатскиот извештај , да го известат клубот домаќин и Комисиите за женски фудбал и инфраструктура на ФФМ за укажаното одстранување на недостатоците;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти како и доколку Протоколот не е на сила дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- доколку Протоколот не е на сила а во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета , делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот а детално да опише во делегатскиот извештај;
- во околности предвидени со Протоколот и доколку Протоколот не е на сила а по барање на домаќинот, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на соблекувалните пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во делегатскиот извештај;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- да констатира важечки лекарски преглед на фудбалерите (евидентирани во спортските легитимации или потврда) и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- да ги побара и земе од претставниците на клубовите изјавите за одговорност наведени во Протоколот и да го евидентира истото во делегатскиот извештај;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по

завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;

- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Протоколот, Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;

- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за женски фудбал на ФФМ,

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за женски фудбал на ФФМ,

- доколку Протоколот не е на сила а во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно, може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за женски фудбал на ФФМ за понатамошно постапување.

- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.

- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;

- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

## **ПРАВО НА НАСТАП**

### **Член 20**

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број верификуван во КОМЕТ.

Во натпреварувачката 2019/20 година право на настап стекнуваат фудбалери кои на денот на натпреварот не се помлади од 16 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалери помлади од 16 години доколку имаат специјален лекарски преглед (од специјалист по спортска медицина) а кои на денот на натпреварот имаат најмалку 14 години.

Екипа за време на првенствен или куп натпревар не смее да настапи со повеќе од 7 (седум) фудбалери наведени како помлади фудбалери во став 3 на овој член.

За времетраењето на пандемијата со Ковид, фудбалерите кои го стекнале правото на настап согласно став 1, 2 и 3 на овој член, доколку имаат позитивен резултат на тестот на Ковид или им е изречена мерка за самоизолација или друга мерка во согласност со Протоколот, не можат да



настапат и добиваат третман на повредени фудбалери а натпреварот може да се одложи согласно член 4 од овие Пропозиции.

Фудбалерите наведени во став 5 немаат право на настап до завршување на пропишаниот период на изолација и добивање на негативен резултат на тестот за Ковид19 како контролен тест.

Доколку во периодот по завршување на изолацијата констатирана од надлежен лекар/орган, не е пропишан контролен тест за лицата кои биле во изолација, фудбалерот има право на настап со приложување на потврда од надлежниот лекар.

Со право на настап се стекнуваат најмногу 5 фудбалери странци кои правото на настап го стекнале согласно Правилникот за регистрацији статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа.

### Член 21

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот).

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

### Член 22

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

За времетраењето на пандемијата со Ковид екипите имаат право на замена на пет фудбалери.

Замените на фудбалерите за време на натпреварот може да се вршат во најмногу три наврати за секоја екипа, замената направена на полувреме не влегува во споменатите три наврати.

## ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

### Член 23

Првенствените натпревари се играат како дневни.

### Член 24

Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин има обврска да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

## ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

### Член 25

Секој исклучен фудбалер или службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава, а претставникот да ја достави на делегатот изјавата и спортската легитимација.

Во случај да претставникот е исклучен, писмени изјави доставува капитенот на екипата.

**Comment [EM1]:** УО 02.10.2020 бројот 3 се менува со бројот 5, на крајот на ставот се додаваат зборовите: како контролен тест,

**Comment [EM2]:** УО 02.10.2020 нов став 7

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 и 2 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 и 2 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казната.

Исклучен фудбалер или службено лице (согласно член 37 од овие пропозиции како и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

### **Член 26**

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

## **ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ**

### **Член 27**

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување докажен материјал до надлежниот орган за натпреварување –Комисија за женски фудбал, која со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

### **Член 28**

Доколку Протоколот не е на сила или натпреварот се одигрува во присуство на публика, на натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица функционери на двата клуба (домаќин и гостин) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

### **Член 29**

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

## **ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

### **Член 30**

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за женски фудбал на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето во женски фудбал.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

### **Член 31**

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови за освоено прво место.

За освоено прво место екипата добива пехар.

Комисијата за женски фудбал по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

### **Член 31а**

Доколку последиците од Ковид, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа не се одиграни 50% од натпреварите (неодиграни 15 кола), првенството 2020/21 се поништува а клубовите учествуваат во УЕФА натпреварувањата согласно правилата и критериумите на УЕФА.

Доколку последиците од Ковид, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни најмалку 75% од натпреварите (најмалку одиграни 23 кола), првенството 2020/21 ќе се смета за завршено; прворангираната екипа се смета за првак, екипите испаѓаат согласно овие пропозиции и обезбедуваат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно критериумите на УЕФА.

Доколку последиците од Ковид, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни повеќе од 50% а помалку од 75 % од натпреварите Комисијата за натпревари ја „замрзнува“ табелата заклучно со последното одиграно коло пред прекилот, екипите испаѓаат согласно овие Пропозиции (при формирање на Втора лига) а обезбедуваат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно критериумите на УЕФА.

За оние екипи кои имаат ист број на бодови а испаѓаат или можат да се стекнат со право да учествуваат во УЕФА натпреварувањата, исклучокот од член 107 од Правилникот за натпреварувања, се применува само доколку во моментот на прекин, засегнатите екипи ги имаат одиграно сите меѓусебни средби предвидени со Календарот и распоредот на натпреварување.

### **Член 32**

Комисијата за женски фудбал:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
- го утврдува календарот за натпреварување;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;

- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки за прекршоци кои се поврзани или произлегуваат од самото натпреварување;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- одлучува по барања за одложување на натпревари;
- во случаи определени со актите на ФФМ изрекува суспензија на терен;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- организира семинари за делегатите-контролори;
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ;
- изрекува автоматски казни;

## **АВТОМАТСКИ КАЗНИ И ОПОМЕНИ**

### **Член 33**

Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 10 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку записникот од натпреварот неоправдано не го изготви во Комет системот на ФФМ.

### **Член 34**

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за женски фудбал на клубот за исклучување на фудбалерот му изрекува автоматска парична казна во висина од 10 евра а за службеното лице 20 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 35**

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за женски фудбал му изрекува автоматска парична казна во висина од 5 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 36**

За секој добиен жолт картон на фудбалерот или на службеното лице на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

Бр. на картон	износ
Прв	2,5
Втор	3,0
Трет	3,5
Четврт	4,0
Петти	/

Износите се уплаќаат во денарска противвредност на денот на уплатата.

Фудбалерот или службеното лице на клубот кое добило (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње/ вршење на функција од еден натпревар во следното коло.

### **Член 37**

Службеното лице на клубот кое црвениот картон го добил директно или поради покажан втор жолт картон на натпреварот, го напушта натпреварот и нема право да ја врши функцијата на наредниот првенствен натпревар. За посериозен или прекршок кој се повторува повеќе пати за време на натпреварот, против службеното лице се покренува дисциплинска постапка.

Во случаеви кога службено лице е докторот/физиотерапевтот на екипата а екипата нема друг доктор/физиотерапевт истиот останува во боксот до крајот на натпреварот.

Кога судијата не може да утврди кое службено лице го направило прекршокот, картонот му се доделува на шефот на стручниот штаб.

### **Член 38**

Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50(педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

### **Член 39**

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин не му достави на контролорот на судењето службен аудио-видео запис од натпреварот на (ДВД) диск на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

### **Член 40**

Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот, односно се попречува играта на друг начин со пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 20(дваесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 41**

Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

### **Член 42**

За присуство на неслужбени лица во оградениот дел од теренот и службените простории клубот домаќин ќе се казни со автоматска парична казна од 20 (дваесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 43**

Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 20 (дваесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила;
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот;
- не обезбеди разглас и најавувач;
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- не изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски или отежнати услови;
- не обезбеди деца за фаќање топки;
- не обезбеди комет администратор за составување на записник;

- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување).

#### **Член 43а**

Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на:

- обезбедување на функционален апарат за мерење на температура;
- обезбедување лице и одговорно мерење на температура на сите учесници наведени во т.4.2 во Протоколот;
- неспроведување или делумно спроведување на мерките поврзани со употреба и обезбедување на средства за дезинфекција;
- обезбедување и користење на заштитни маски

Комисијата за натпревари ќе изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

#### **Член 43б**

Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на користење на соблекувални, Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 100 (сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА**

#### **Член 44**

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба,жалбата се најавува во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите најавени жалби и жалби од заинтересирани страни во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

#### **Член 45**

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување по жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итноста во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

#### **Член 46**

Доколку прво степените орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

#### **Член 47**

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три(3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 46 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второ степената одлука мора да се објави во службеното гласило на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

#### **Член 48**

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

### **КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО**

#### **Член 49**

Со право да учествува се стекнува фудбалски клуб кој по завршување на натпреварувачката година:

- ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табела);
- се пријавил за учество до рокот определен од Комисијата за женски фудбал(нов учесник);
- уплатил котизација за дисциплински мерки во висина од 250(двестапедесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата на жиро сметка на ФФМ.

Во случај клуб да го напушти натпреварувањето, има обврска веднаш да ги подмири сите достасани а неподмирени финансиски обврски према ФФМ независно од уплатената котизација со која се регулира изречената парична казна за напуштање на натпреварувањето.

Клуб кој во претходната натпреварувачка година бил исклучен или се откажал од натпреварување нема право да учествува во тековната натпреварувачка сезона.

#### **Член 50**

Клубовите имаат обврска редовно да ги регулираат достасаните а неподмирени финансиски обврски.

Клубот има обврска до Комисијата за женски фудбал на ФФМ да достави доказ за уплатените средства од член 49 доколку со истите се компензирале достасаните а неподмирени финансиски обврски према ФФМ.

Исплатата на налозите за службени лица на Првата женска фудбалска лига за натпреварувачката 2020/21 година е на терет на ФФМ.

ФФМ го задржува правото за измена на висината на надоместокот за котизација за дисциплински мерки уреден со член 49 од овие Пропозиции.

#### **Член 51**

Клубовите кои на конечната табела или на табелите од и согласно со член 31а од овие Пропозиции кои за натпреварувачката 2020/21 година се ранжирани од 1-8 место се стекнуват со право директно да се натпреваруваат во Прва женска фудбалска лига во натпреварувачката 2021/22 година.

Клубовите кои на конечната табела или на табелите од и согласно со член 31а од овие Пропозиции, во натпреварувачката 2020/21 година се ранжирани по осмото место ќе ја пополнуваат Прва односно Втора женска лига во зависност од бројот на новопријавени клубови согласно Одлуката на Управниот одбор на ФФМ а врз основа на доставен предлог од Комисијата за женски фудбал.

Во Втората женска фудбалска лига може да учествуваат најмалку 6 екипи.

#### **Член 52**

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува по освојување на првенството.

Првопласираниот на конечната табела или прворангираниот од табелите согласно член 31а доколку ги исполнува критериумите за лиценцирање се стекнува со право да учествува во Лигата на шампиони на УЕФА за жени .

Доколку првопласираниот/прворангираниот се откаже од правото да учествува, со право за учество по наведениот редослед се стекнува наредната екипа на конечната табела или табелите согласно член 31а од овие Пропозиции доколку ги исполнува критериумите за лиценцирање.

### **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 53**

Износите изразени во евра во овие пропозиции се уплаќаат на жиро сметка на ФФМ во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

#### **Член 54**

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ.

#### **Член 55**

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување.

#### **Член 56**

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

**Скопје**

**07.08.2020**

**Претседател на ФФМ**

Муамед Сејдини